



**ДЕПОЛАРИЗАЦИЈА НА ЈАВНИОТ ДИСКУРС:
македонскиот „невидлив“ критериум за
членство во ЕУ**

LARIZATION | DEPOLARIZA-
TION | DEPOLARIZATION |
DEPOLARIZATION | DEPO-
LARIZATION | DEPOLAR-
IZATION | DEPOLARIZA-
TION | DEPOLARIZATION
| DEPOLARIZATION |
DEPOLARIZATION

27-ми јуни 2019 / 11 часот / хотел Холидеј ИН (сала Милениум 2)

Почитувани,

Ни претставува голема чест да ве поканиме на дебата – панел дискусија којашто ја организира Институтот за општествени и хуманистички науки- Скопје (ИОХН-С), на тема: **Деполаризација на јавниот дискурс: македонскиот „невидлив“ критериум за членство во ЕУ**

Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје (ИОХН-С) е непрофитна истражувачка организација за применети општествени и хуманистички науки посветена на повеќе-тематските студии на политиките. Има статус на научна установа во областите на општествените науки и хуманистиката доделен од Министерството за образование и наука на Република Македонија (Решение за работа бр. 30) Институтот е акредитиран да врши високообразовна дејност на ниво на магистерски студии).

Веќе втора година, ИОХН-С спроведува проектни активности во рамките на областите помирување, транзициска правда и деполаризација на јавниот дискурс. Во рамките на проектот, досега се реализирани повеќе дебати, консултативни средби, работилници и јавни настани со цел да се разбере, поддржи и поттикне процесот на деполаризација во македонското општество. Во активностите што ги спроведува ИОХН-С досега учествуваа повеќе од стотина пратеници, партиски претставници и претставници на партиските подмладости, експерти и заинтересирани на темата (историчари, психолози, новинари, политиколози, правници). Исто така, Институтот има објавено повеќе анализи и студии на политики на горенаведените теми.

Во рамките на дебатата, воведно излагање на темата ќе има претседателот на Република Северна Македонија, **д-р Стево Пендаровски**. На панелот ќе земат учество и **д-р Трајко Славеvски**, член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, **Ивана Туфегџиќ**, пратеник во Собранието на Република Северна Македонија, и **Кристијан Кастанаџа**, експерт за Балканот и соработник во францускиот Сенат и **д-р Катерина Колозова**, професорка на Институтот за општествени и хуманистички науки од Скопје. Настанот ќе го модерира **д-р Гордан Георгиев**, раководител на проектот.

На дебатата се поканети претставници од граѓанскиот сектор, претставници на подмладости на политичките партии, студенти на последните години на политички и правни науки, како и претставници на дипломатската заедница во РСМ и претставници на меѓународни организации кои работат во РСМ. Настанот е отворен за медиуми.

Обезбеден е симултан превод на македонски и албански јазик.

Дебатата ќе се одржи на 27-ми јуни, во 11 часот, во хотел Холидеј ин (сала Милениум 2).

Проектот што го спроведува ИОХН-С е поддржан од фондацијата National Endowment for Democracy (NED).

Со оглед на ограничениот број на места во салата, ве молиме да го потврдите вашето присуство на следниот е-маил: info@isshs.edu.mk или на 02 3113059, најдоцна до 13.00 во вторник 25-ти јуни.

Со почит,

Гордан Георгиев

Раководител на проектот

Контакт лице за проектот: **д-р Калина Лечевска** (kalina.lechevska@isshs.edu.mk)